

З А П И С Н И К

од осумнаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации

осумнаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од претседателот на Комисијата се одржа на 04.11.2016 година, со почеток во 10:00 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации.

На состанокот присуствуваа

1. Гордана Клинчарова, претседател;
2. Славе Веловски, член;
3. Горан Велинов, член;
4. Петар Есмеров, член
5. Сашо Димитријоски, Директор на Агенцијата;
6. Бојана Стефановска, Советник за правни работи- во својство на записничар,

На состанокот се работеше по предложениот дневниот ред:

1. Усвојување на Записникот од седумнаесетиот состанок на Комисијата одржан на 27.10.2016 и усвојување на предлог дневниот ред за осумнаесетиот состанок за 2016 година на Комисијата на АЕК;

Записникот од седумнаесетиот состанок на Комисијата беше едногласно усвоен, како и дневниот ред.

2. Разгледување на извештајот за работа од третиот квартал за 2016 година;

Директорот на Агенцијата им го презентираше извештајот за работа од третиот квартал за 2016 година доставен од стручните служби каде посебно внимание се даде на делот на финансиското работење на Агенцијата и делот за надзорите извршени кај операторите во изминатиот период.

3. Разгледување на годишната програма на Агенцијата за 2017 година;

Членовите на комисијата ја разгледаа годишната програма на Агенцијата за 2017 година, од која финансискиот план за 2017 беше презентирани од страна на раководителот за финансии во Агенцијата. Бидејќи станува збор за обемен материјал за разгледување, во 14:00 часот

Претседателот ја прекина седницата и закажа продолжување во понеделник 07.11.2016 со почеток од 10:00 часот.

Седницата продолжи на 07.11.2016 со почеток од 10:00 часот каде своите забелешки членовите на Комисијата му ги дадоа на Директорот по чие усогласување членовите дадоа согласност годишната програма да се објави на web страната на Агенцијата со цел да се отвори јавна расправа по истата.

4. Разно.

По оваа точка беше разгледано барањето за донација за кое ги задолжија службите да побараат мислење од надлежното Министерство.

Состанокот заврши на 07.11.2016 во 13:30 часот.

Гордана Клинчарова, претседател _____

Славе Веловски, член _____

Горан Велинов, член _____

Петар Есмеров, член _____

Наш број _____

Скопје _____